

Службен весник

на Република Македонија

Број 167

2 декември 2013, понеделник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4033. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општината Сарај.....	3	4039. Одлука за отстапување на нафтените деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ Охрид	4
4034. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања	3	4040. Одлука за утврдување на трговските друштва од посебно значење за работа во кризна состојба	5
4035. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на општина Прилеп.....	3	4041. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје Национален парк „Маврово“	7
4036. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на општина Чешиново - Облешево....	3	4042. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	7
4037. Одлука за отстапување на нафтените деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на ЈЗУ „Општа болница“ Дебар.....	4	4043. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2014 година	7
4038. Одлука за отстапување на нафтените деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на ЈЗУ „Општа болница“ Кичево	4		

	Стр.		Стр.
4044. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2014 година	7	4054. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „MISSION READINESS-2013“, во Сојузна Република Германија.....	12
4045. Одлука за пренесување во сопственост на недвижна ствар на Општина Битола.....	7	4055. Одлука за предавање градежно земјиште во владение на АД МЕП-СО Скопје.....	12
4046. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на Е2-склад со подземни и надземни резервоари за моторно гориво во КО Сирково општина Росоман.....	8	4056. Одлука за изменување на Одлуката за распределба на средства за: проектот “Водовод и канализација на општините фаза 1“, изградба на фекална канализација во населено место Беловиште во општина Гостивар и населено место Милетино во општина Брвеница и изработка на техничка документација за фекална канализација во населено место Сирково во општина Росоман.....	13
4047. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со класа на намена Г-2 индустриска хала за производство на памук, примарна преработка на памук, чување на репроматеријали КО Н Село Ш општина Штип.....	8	4057. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенција за млади и спорт	13
4048. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на граничен премин Кафасан КО Радожда општина Струга.....	8	4058. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Град Скопје	14
4049. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со основна класа на намена Г 1- тешка индустрија КО Чучер Сандево вон г.р. Општина Чучер Сандево.....	10	4059. Програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2013 година	14
4050. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за производство и сервис за мерила на маса со лабораторија КО Усје општина Кисела Вода	10	4060. Програма за стручно оспособување на резервниот состав на полицијата.....	14
4051. Одлука за предавање на градежно земјиште во владение на АД МЕП-СО – Скопје	10	4061. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање	16
4052. Одлука за предавање градежно земјиште во владение на АД „МЕПСО“ - Скопје.....	11	4062. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија ..	17
4053. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Струмица.....	11	4063. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија	17
		4064. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	17
		4065. Решение од Комора на извршители на Република Македонија	19
		4066. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2014 година.....	19
		4067. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2014 година	20
		Огласен дел	1-60

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4033.**

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНАТА САРАЈ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар, моторно возило со следните карактеристики:

Опис на движната ствар	Тип	Број на шасија	Година на производство	Регистарски број	Вредност (денари)
ПМВ Дачиа	Логан	UU1LSDAA H33077358	2004	СК - 805 - -OE	300.000,00 денари

Член 2

Движната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општината Сарај.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општината Сарај, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8383/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4034.

Врз основа на член 15 став (4) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија” бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА**

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот “Венуле-2” општина Велес, поднесена од Трговско друштвото за производство трговија и услуги “САЈА МВ” ДООЕЛ Скопје бр. 24-5213/1 од 15.06.2012 година, бидејќи од страна на општина Велес е доставено негативно мислење со бр.13-5345/3 од 02.09.2013 година со образложение дека просторот предвиден за детални геолошки истражувања се наоѓа во непосредна близина на викенд населбата Венуле, потврдена со урбанистичка документација “Општ акт за викенд населба Венуле” и од Министерството за земјоделство, шумарство и во-

достојанство – Сектор регистрирање и управување со земјоделско земјиште е доставено негативно мислење со бр.22-9684/3 од 05.11.2012 година со образложение дека, ЈП за стопанисување со пасишта за парацелите со култура пасиште кои влегуваат во бараниот локалитет за доделување на концесија имаат склучено договори за користење на пасишта.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8412/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4035.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ПРИЛЕП****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движната ствар – товарно моторно возило ТМВ Форд Транзит, број на шасија WFOUXXTT-PU4BO0600, регистарска ознака СК-230-НУ и вредност 210.000,00 денари.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Прилеп.

Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, за правата и обврските на движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8440/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4036.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО****Член**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движната ствар – товарно моторно во-

зило ТМВ Форд Транзит, број на шасија WF0TXXTTPT4RO2723, регистарска ознака СК-763-НТ и вредност 210,000.00 денари.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Чешиново - Облешево.

Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со градоначалникот на Општина Чешиново - Облешево, за правата и обврските на движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8442/1 27 ноември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

4037.

Врз основа на членот 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ- ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈЗУ „ОПШТА БОЛНИЦА“ ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на ЈЗУ „Општа болница“ Дебар, нафтени деривати во количина од 20.000 литри лесно масло за горење ЕЛ -1.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на ЈЗУ „Општа болница“ Дебар, заради обезбедување на греење на ЈЗУ „Општа болница“ Дебар.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на ЈЗУ „Општа болница“ Дебар.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8527/1 27 ноември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

4038.

Врз основа на членот 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ- ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈЗУ „ОПШТА БОЛНИЦА“ КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на ЈЗУ „Општа болница“ Кичево, нафтени деривати во количина од 40.000 литри лесно масло за горење ЕЛ -1.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на ЈЗУ „Општа болница“ Кичево, заради обезбедување на греење на ЈЗУ „Општа болница“ Кичево.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на ЈЗУ „Општа болница“ Кичево.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8528/1 27 ноември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

4039.

Врз основа на членот 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА „СВ. ЕРАЗМО“ ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ Охрид, нафтени деривати во количина од 100.000 литри Екстра лесно масло ЕЛ-1.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ Охрид, заради обезбедување на греење на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ Охрид.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на отстапени нафтени деривати паѓаат на товар на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ Охрид.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8529/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р**

4040.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2005 и 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ОД ПОСЕБНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА РАБОТА ВО КРИЗНА СОСТОЈБА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат трговските друштва кои се од посебно значење за работа во кризна состојба.

Член 2

Трговски друштва од посебно значење за работа во кризна состојба од аспект на вршење на дејност со која во друштвото или надвор од него при определени настани можат да се доведат во значителна опасност добрата, здравјето и животот на луѓето, животните, растенијата и безбедноста на Републиката, се:

1. Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје,
2. Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје,
3. Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје,
4. Друштво за промет МАКЕДОНИЈАЛЕК ДООЕЛ Скопје,
5. Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје,
6. Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје,
7. МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати - Скопје,
8. ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво - Скопје,
9. Акционерско друштво Органско хемиска индустрија НАУМ НАУМОВСКИ - БОРЧЕ - СКОПЈЕ,

10. Деловен систем АДИНГ АД за производство, примена и пласман на хемиски материјали за градежништво и инженеринг работи, Скопје,

11. Друштво за производство, трговија и услуги БУЧИМ ДООЕЛ Радовиш,

12. Друштво за производство, трговија и услуги ИНДО МИНЕРАЛС & МЕТАЛС ДООЕЛ увоз - извоз Пробиштип со две подружници: Подружница Рудник Злетово Пробиштип и подружница Рудник Тораница Крива Паланка,

13. Рудник САСА ДОО Македонска Каменица,

14. Друштво за трговија со нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Скопје,

15. Друштвото за производство и дистрибуција на топлинска енергија Топлификација АД - Скопје,

16. Друштво за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје,

17. Друштво за ископ на руди, производство на метали, трговија и услуги ФЕНИ ИНДУСТРИ АД-Кавадарци.

Член 3

Трговски друштва од посебно значење за работа во кризна состојба од аспект на располагањето со енергетски, градежни, хемиски и телекомуникациски ресурси на национално ниво, се:

1. ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје,
2. Македонски железници Транспорт АД - Скопје,
3. МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати - Скопје,
4. ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво - Скопје,
5. Друштво за трговија со нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Скопје,
6. Акционерско друштво за градежништво ПЕЛАГОНИЈА - Скопје,
7. Градежно друштво ГРАНИТ АД - Скопје,
8. Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво - Скопје,
9. Акционерско друштво Органско хемиска индустрија НАУМ НАУМОВСКИ - БОРЧЕ - СКОПЈЕ,
10. Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје,
11. Т-МОБИЛЕ Македонија, Акционерско друштво за мобилни комуникации Скопје,
12. Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации Скопје,
13. ОНЕ - Телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје,
14. Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје.

Член 4

Трговски друштва од посебно значење за работа во кризна состојба од аспект на располагањето со транспортни, прехранбени, складишни, ветеринарни, лабораториски и комунални ресурси што ги опфаќа териториите на општините: Град Скопје, Центар, Бутел, Чаир, Шуто Оризари, Гази Баба, Карпош, Горче Петров, Кисела Вода, Аеродром, Арачиново Чучер Сандево, Илинден, Петровец, Сарај, Сопиште, Студеничани, Зелениково, Куманово, Липково, Нагоричане, Кратово, Ранковце, Тетово, Боговиње, Брвеница, Јегуновце, Тетарце, Желино, Гостивар, Маврово - Ростуше и Врпачиште, се:

1. Друштвото за превоз, промет и услуги РУЛЕ ТУРС ДОО експорт - импорт Скопје,

2. Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје,

3. Акционерско друштво за производство на брашно, ориз, тестенини, сточна храна и промет на мало и големо ЖИТО СКОПЈЕ – Скопје,

4. Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД – Тетово,

5. Друштво за производство и трговија на големо и мало ЗЛАТЕН КЛАС Милован ДООЕЛ експорт - импорт Куманово,

6. СКОПСКИ ПАЗАР - акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговија извоз-увоз Скопје,

7. Друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје,

8. Друштво за ветеринарна дејност, промет и услуги ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА ДОО Скопје,

9. Друштво за трговија и услуги ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА ТЕТОВО Зоран и други ДОО увоз-извоз Тетово,

10. МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со производи за црна металургија Скопје,

11. АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ХРМ) Акционерско друштво за производство и промет со производи на црна металургија - топловалани траки Скопје

12. АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) Акционерско друштво за производство и промет со производи на црна металургија – ладно валан, поцинкуван и пластифициран лим Скопје,

13. Друштво за контрола на квалитет и квантитет на стоки и консалтинг МАККОНТРОЛ ДОО Скопје,

14. БУТЕЛ акционерско друштво за погребни и придружни активности. - Скопје,

15. Друштво за производство, трговија и услуги ЕКСТРА МЕИН Борис ДООЕЛ Куманово,

16. Друштво за авио услуги БОНИЕР ДООЕЛ Куманово.

Член 5

Трговски друштва од посебно значење за работа во кризна состојба од аспект на располагањето со транспортни, прехранбени, складишни и ветеринарни ресурси што ги опфаќа териториите на општините: Битола, Могила, Новаци, Демир Хисар, Ресен, Крушево, Македонски Брод, Пласница, Прилеп, Долнени, Кривогаштани, Охрид, Дебарца, Струга, Вевчани, Дебар, Центар Жула, Кичево, Другово, Вранештица, Зајас и Осломеј, се:

1. ГАЛЕБ Акционерско друштво за внатрешен и меѓународен транспорт, туристички услуги и сервисирање Охрид,

2. ТРАНСКОП Патнички сообраќај А.Д. Битола,

3. Индустрија за млеко млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско друштво Битола,

4. Фабрика за шеќер 4-ти НОЕМВРИ Битола Акционерско Друштво,

5. Агроплод АД Ресен за производство, преработка и промет увоз-извоз со П.О.,

6. Акционерско друштво за производство и промет ЖИТО ЛЕБ Охрид,

7. Акционерско друштво за истражување, проектирање производство и изградба на енергетски индустриски објекти со полна одговорност ЕМО Охрид АД,

8. Друштво за вршење на ветеринарна дејност, трговија и услуги ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА ДОО Битола,

Член 6

Трговски друштва од посебно значење за работа во кризна состојба од аспект на располагањето со транспортни, прехранбени, складишни, ветеринарни ресурси што ги опфаќа териториите на општините: Штип, Карбинци, Свети Николе, Лозово, Берово, Пехчево, Делчево, Македонска Каменица, Пробиштип, Веница, Кочани, Облешево, Зрновци, Велес, Чашка, Градско, Кавадарци, Росоман, Неготино, Демир Капија, Струмица, Босилово, Василево, Ново Село, Гевгелија, Богданци, Дојран, Радовиш, Конче и Валаново, се :

1. Внатрешен и меѓународен транспорт, шпедиција и производство МЛАЗ АД Богданци,

2. Акционерско друштво за производство и промет на мелнички и пекарски производи ЖИТО СТРУМИЦА АД Струмица,

3. Друштво за производство трговија и услуги ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ – 1885 ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци,

4. Друштво за производство и промет на млинарско пекарски производи и сточна храна ЖИТО ВАРДАР АД увоз извоз Велес,

5. Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ГОРЕВ АД Велес,

6. МЕСНА ИНДУСТРИЈА И КЛАНИЦА СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе,

7. Друштво за производство, трговија и услуги БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ увоз-извоз Штип,

8. Друштво за трговија и производство МАКПРОГРЕС ДОО Веница,

9. Рударско индустриски комбинат – СИЛЕКС Акционерско друштво – Кратово,

10. Друштво за производство трговија и услуги ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА СТРУМИЦА ДОО увоз-извоз Струмица,

11. Трговско друштво за производство, трговија и услуги АЛ – МАКС ДОО Струмица,

12. Друштво за производство, трговија, услуги и откуп на земјоделски производи АГРОФРУКТУС ДООЕЛ Струмица,

13. Друштво со ограничена одговорност за превоз на патници и трговија СТРУМИЦА – ЕКСПРЕС увоз-извоз ДОО Струмица,

14. Друштво за производство и преработка на месо АГРИА – АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДОО Велес,

15. Друштво за производство, трговија и услуги ЖИТО извоз-увоз ДООЕЛ Велес.

Член 7

Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на трговските друштва од посебно значење за работа во кризна состојба („Службен весник на Република Македонија“ број 65/2009).

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8553/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4041.

Врз основа на членот 135-а став (3) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47-/2011, 148/2011, 59/2012 и 13/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБАТА
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТИ КОИ ВРШАТ ДЕЈНОСТ
ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН
ПАРК „МАВРОВО“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје Национален парк „Маврово“ – телекомуникациски услуги, склучена помеѓу Јавната установа Национален парк „Маврово“, како субјект задолжен за управување со заштитено подрачје и Друштво за комуникациски услуги ВИП Оператор ДООЕЛ Скопје, застапувани од нивниот полномошник, компанијата ДООЕЛ „Теле-линк МК“ Скопје, како субјект кој врши дејност во заштитено подрачје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8561/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4042.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за урбанистичко планска документација за бањски комплекс „Кежовица, општина Штип.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8572/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4043.

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012 и 119/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖ-
БЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“
ЗА 2014 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2014 година, бр.02-6990/1 од 8.11.2013 година, донесена од Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.11.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8586/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4044.

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012 и 119/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2014 година, бр.02-6991/1 од 8.11.2013 година, донесена од Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.11.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8587/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4045.

Врз основа на член 22 од Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на Општина Битола се пренесуваат во сопственост недвижни ствари – згради и земјиште под згради, сопственост на Република Македонија, лоцирани на КП бр.11483, заведена во ИЛ бр. 16866, за КО Битола, без надомест, и тоа:

- зграда 1, влез 1, кат 1, со површина од 56 м²,
- зграда 1, влез 1, кат 1, со површина од 183 м²,
- зграда 1, влез 1, кат 2, со површина од 183 м²,
- зграда 1, влез 1, приземје, со површина од 194 м²,
- зграда 2, влез 1, приземје, со површина од 24 м²,
- зграда 3, влез 1, приземје, со површина од 58 м² и
- земјиште под згради со површина од 378 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8591/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4046.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ- НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР- БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Е2-СКЛАД СО ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА МОТОРНО ГОРИ- ВО ВО КО СИРКОВО ОПШТИНА РОСОМАН

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Е2-склад со подземни и надземни резервоари за моторно гориво во КО Сирково, општина Росоман.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 20796м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3290/1	Сирково	Чернец	нива	2
3290/2	Сирково	Чернец	нива	2
3292	Сирково	Чернец	нива	2
3293	Сирково	Чернец	нива	2
3294	Сирково	Чернец	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 20864м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8598/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4047.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ- НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР- БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО КЛАСА НА НА- МЕНА Г-2 ИНДУСТРИСКА ХАЛА ЗА ПРОИЗВОД- СТВО НА ПАМУК, ПРИМАРНА ПРЕРАБОТКА НА ПАМУК, ЧУВАЊЕ НА РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ КО Н СЕЛО Ш ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со класа на намена Г-2 индустриска хала за производство на памук, примарна преработка на памук, чување на репроматеријали КО Н Село Ш, општина Штип.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
323/7	Н Село Ш	Калимерово	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 34750м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8599/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4048.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ- НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ- КИ ПЛАН ВО Н НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН КАФАСАН КО РАДОЖДА ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на граничен премин Кафасан КО Радожда, општина Струга.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 69075м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2740	Радожда	Локов	пасиште	4
2708	Радожда	Локов	ливада	6
2741	Радожда	Локов	пасиште	4
2609	Радожда	Локов	нива	6
2714	Радожда	Локов	ливада	6
дел 2730	Радожда	Локов	пасиште	4
дел 2718	Радожда	Локов	пасиште	4
дел 2587	Радожда	Локов	пасиште	4
дел 2592	Радожда	Локов	нива	6
дел 2720	Радожда	Локов	пасиште	4
2712	Радожда	Локов	ливада	6
2742	Радожда	Локов	пасиште	4
2715	Радожда	Локов	ливада	6
дел 2606	Радожда	Локов	пасиште	4
дел 2717	Радожда	Локов	пасиште	4
дел 2573	Радожда	Локов	пнз-други природно неплодни земјишта	0
2721	Радожда	Локов	пнз-други природно неплодни земјишта	0
дел 2732	Радожда	Локов	пасиште	4
дел 2733	Радожда	Локов	пасиште	4
дел 2569	Радожда	Локов	пасиште	4
2590	Радожда	Локов	лозје	4
2713	Радожда	Локов	ливада	6
дел 2566	Радожда	Локов	пасиште	4
дел 2574	Радожда	Локов	пасиште	4
дел 2743	Радожда	Локов	ливада	6
дел 2567	Радожда	Локов	пасиште	4
дел 2731	Радожда	Локов	пасиште	4
2711	Радожда	Локов	ливада	6
дел 2568	Радожда	Локов	пасиште	4
2588	Радожда	Локов	пасиште	4
дел 2571	Радожда	Локов	пасиште	4
дел 2577	Радожда	Локов	пасиште	4
2589	Радожда	Локов	лозје	4
2607	Радожда	Локов	лозје	3
2608	Радожда	Локов	нива	6
2707	Радожда	Локов	ливада	6
2709	Радожда	Локов	ливада	6
2710	Радожда	Локов	ливада	6
2716	Радожда	Локов	пасиште	4
дел 2719	Радожда	Локов	пасиште	4
2722	Радожда	Локов	пасиште	4
2723	Радожда	Локов	пасиште	4
2724	Радожда	Локов	пасиште	4
дел 2570	Радожда	Локов	пасиште	4
дел 2623	Радожда	Локов	ливада	5
2576	Радожда	Локов	пасиште	4
2738	Радожда	Локов	пасиште	4
2739	Радожда	Локов	пасиште	4
дел 2579/1	Радожда	Локов	пасиште	4
дел 2579/2	Радожда	Локов	пасиште	4
2621/1	Радожда	Локов	ливада	5
2621/2	Радожда	Локов	ливада	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				93200м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8600/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4049.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА Г 1- ТЕШКА ИНДУСТРИЈА КО ЧУЧЕР САНДЕВО ВОН Г.Р. ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со основна класа на намена Г1- тешка индустрија КО Чучер Сандево вон г.р., општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 17222 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 300	Чучер Сандево вон г.р.	Калуѓерица	пнз-други природно неплодни земјишта	0
302	Чучер Сандево вон г.р.	Калуѓерица	нива	6
303	Чучер Сандево вон г.р.	Калуѓерица	пасиште	7
306	Чучер Сандево вон г.р.	Калуѓерица	нива	8
306	Чучер Сандево вон г.р.	Калуѓерица	пасиште	6
дел 308	Чучер Сандево вон г.р.	Калуѓерица	нива	6
дел 309	Чучер Сандево вон г.р.	Калуѓерица	нива	6
дел 310	Чучер Сандево вон г.р.	Калуѓерица	нива	7
дел 311/1	Чучер Сандево вон г.р.	Калуѓерица	нива	7
дел 311/2	Чучер Сандево вон г.р.	Калуѓерица	нива	7
3150	Чучер Сандево вон г.р.	Калуѓерица	пнз-други природно неплодни земјишта	0
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				18277 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8603/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4050.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СЕРВИС ЗА МЕРИЛА НА МАСА СО ЛАБОРАТОРИЈА КО УСЈЕ ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за производство и сервис за мерила на маса со лабораторија КО Усје, општина Кисела Вода.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
539	Усје	Мијанчовец	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1500м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8604/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4051.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/1995, 20/1998, 40/1999, 31/2003, 46/2005, 10/2008, 106/2008, 156/2010 и 6/2012), а во врска со член 52 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, 131/2012 и 24/2013) Влада на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА АД МЕПСО – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука, на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електро-енергетскиот систем во државна сопственост

Скопје, со скратен назив: АД МЕПСО – Скопје, како КОРИСНИК на експропријација, да му се предаде во владение градежното земјиште и тоа:

1. Дел од КП 15691 со површина од 83 м² во КО Битола, ИЛ бр. 25830 со вкупна површина 3.006 м², м.в. „Д.Лахчански“, кул. „пасиште“, кл.2, во се согласно Решение Екс. од МФ УИПР ОУП во Битола со У.П. бр. 26-7462/11-1 од 19.09.2011 година и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-5 од 18.10.2012 година.

2. Дел од КП 1681 со површина од 536 м² во КО Лавци ИЛ бр. 188 со вкупна површина од 2.723 м², м.в. „Грамагница“, кул. „лозје“, кл.4, во се согласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Битола со У.п. бр. 26-7712/11 од 19.05.2011 година и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 3403-1035/2 од 7.07.2011 година.

3. Дел од КП 1568 со површина од 405 м² во КО Буково ИЛ бр. 1745 со вкупна површина од 816 м², на м.в. „Под Лозје“, кул. „лозје“, кл.2, во се согласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Битола со У.П. бр. 26-7781/11 од 19.05.2011 година и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП. бр. 3403-993/2 од 27.06.2011 година.

За изградба на линиски и инфраструктурен објект од прва категорија со утврден јавен интерес, Двосистемски ДВ 2 x 110 КВ „ТС Битола 3 – ТС Битола 4“ согласно Одобрена државна Урбанистичка планска документација за изградба на Двосистемски ДВ 2x110 КВ „ТС Битола 3 – ТС Битола 4“ со тех. Бр. 139/2010 издадена врз основа на Решение од Министерство за транспорт и врски бр. 16-8890/3 од 30.12.2010 година и Геодетски елаборат за посебни намени изработен од „ДООЕЛ КАТ ПЛУС Кичево“ со Бр. 01-481/1 од 26.04.2011 година со Прегледна скица на премер и Нумерички податоци со утврдени мери и граници.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8609/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4052.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/1995, 20/1998, 40/1999, 31/2003, 46/2005, 10/2-008, 106/2008, 156/2010 и 6/2012), а во врска со член 52 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, 131/2012 и 24/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе:

О Д Л У К А ЗА ПРЕДАВАЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА АД „МЕПСО“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука, на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електро-енергетскиот систем во државна сопственост Скопје, со скратен назив: АД МЕПСО - Скопје, како КОРИСНИК на експропријација, да му се предаде во владение градежното земјиште и тоа:

1. Дел од КП 118/3 со површина од 310 м² во КО Петровец, ИЛ бр. 993 со вкупна површина 2.156 м², м.в. „Бавчи“, кул. „нива“, кл. 2, во се согласно Решение Екс. од МФ УИПР ОУП во Гази Баба со У.П. бр. 26-3474/3 од 24.02.2012 година и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП. бр. 0801-737 од 24.2.2012 година.

2. Дел од КП 118/4 со површина од 4 м² во КО Петровец ИЛ бр. 1104 со вкупна површина од 2.156 м², м.в. „Бавчи“, кул. „нива“, кл. 2, согласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Гази Баба со У.П. бр. 26-3474/2 од 24.2.2012 година и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП. бр. 0801-738 од 24.2.2012 година.

за изградба на линиски инфраструктурен објект од прва категорија со утврден јавен интерес, Приклучок ДВ 110 КВ ТС 110/35/10 ТС Петровец согласно одобрена Државна урбанистичка планска документација за изградба на Приклучок ДВ 110 КВ ТС 110/35/10 ТС Петровец со тех. бр. 2338/2011 издадена врз основа на Решение од Министерство за транспорт и врски бр. 02-119/2 од 6.3.2012 година и Геодетски елаборат за посебни намени изработен од: „ДООЕЛ Алфа Геодет“ експорт импорт со бр.011/2698 од 1.6.2011 со Прегледна скица на премер и нумерички податоци со утврдени мери и граници.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8610/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4053.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА – СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Ангиограф	Алура експер ФД 10	Филипс	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Струмица.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8615/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4054.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „MISSION READINESS-2013“, ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

1. За учество во вежбовна активност „MISSION READINESS-2013“, која ќе се одржи во Сојузна Република Германија (во натамошниот текст: вежбовната активност), во периодот од 2.12.2013 година до 18.12.2013 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), во состав од 106 (сто и шест) припадници.

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата, ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, а трошоците за трупно патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8671/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4055.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр.33/1995, 20/1998, 40/1999, 31/2003, 46/2005, 10/2008, 106/2008, 156/2010 и 6/2012), а во врска со член 52 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2012, бр.131/2012 и 24/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕДАВАЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА АД МЕПСО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука, на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електро - енергетскиот систем во државна сопственост Скопје, со скратен назив: АД МЕПСО - Скопје, како КОРИСНИК на експропријација, да му се предаде во владение градежното земјиште и тоа:

1. КП 12485/2 со површина од 145 м2 во КО Младо Нагоричане, ИЛ бр. 6446 м.в. "Дивиче", кул. ГНЗ", согласно Решение Екс. од МФ УИПР ОУП во Куманово со У.П. бр. 26-497/3 -11 од 20.09.2011 за столбно место бр. 124 и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП. бр. 3403-1311 од 21.10.2011 година.

2. КП 10481/4 со површина од 114 м2 во КО Младо Нагоричане ИЛ бр. 6446 м.в. "Дивиче", кул. ГНЗ", согласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Куманово со У.П. бр. 26-502/3-11 од 20.09.2011 за столбно место бр. 125 и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП. бр. 3403-1312 од 20.09.2011.

3. КП 10481/5 со површина од 109 м2 во КО Младо Нагоричане ИЛ бр. 6446 м.в. "Дивиче", кул. ГНЗ", согласно со Решение Екс. од МФ УИПР ОУП Куманово со У.П. бр. 26-507/3-11 од 20.09.2011 за столбно место 126 и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП. бр. 3403-1309/2 од 21.10.2011.

4. КП 10481/6 со површина од 132 м2 во КО Младо Нагоричане ИЛ бр. 6446 м.в. "Дивиче", кул. ГНЗ", согласно со Решение Екс. од МФ УИПР ОУП Куманово со У.П. бр. 26-512/3-11 од 20.09.2011 за столбно место 127 и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП. бр.3403-1310/2 од 21.10.2011 за изградба на линиски инфраструктурен објект од прва категорија со утврден јавен интерес, Интерконективен ДВ 400 КВ ТС Штип - ТС Ниш (Српска граница) согласно Одобрен Проект за инфраструктура за изградба на Интерконективен ДВ400КВТС Штип-ТС Ниш (Српска граница)со Бр. 02-5467/2 и дополнување бр. 02-12728/1 од 21.05.2012 година, Геодетски елаборат за посебни намени за трајна експропријација за предметниот далновод за КО Младо Нагоричане изработен од: "ДОО Геопроект Инжинеринг Скопје" заведен под број Бр. 159/11-01 од 8.02.2011 година со Прегледна скица

на премер и Нумерички податоци со утврдени мери и граници како и валидна банкарска гаранција во Охридска банка бр. 453/2011 продолжена со Анекс со рочност до 20. 07. 2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8680/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4056.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11. 2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА: ПРОЕКТОТ “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНИТЕ ФАЗА 1”, ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЛОВИШТЕ ВО ОПШТИНА ГОСТИВАР И НАСЕЛЕНО МЕСТО МИЛЕТИНО ВО ОПШТИНА БРВЕНИЦА И ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО СИРКОВО ВО ОПШТИНА РОСОМАН

1. Во Одлуката за распределба на средства за: проектот “Водовод и канализација на општините фаза 1”, изградба на фекална канализација во населено место Беловиште во општина Гостивар и населено место Милетино во општина Брвеница и изработка на техничка документација за фекална канализација во населено место Сирково во општина Росоман број 41-166/1 од 09.01.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ број 5/13), во точката 1, во воведната реченица износот “57.371.000,00“ се заменува со износот “97.947.665,00“.

Во Табелата во “ПРОЕКТ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ФАЗА 1” износот “51.690.000,00“ се заменува со износот “93.947.665,00“.

Во “ОПШТИНА ГОСТИВАР“ износот “1.381.000,00“ се заменува со износот “0,00“.

Во “ОПШТИНА РОСОМАН“ износот “300.000,00“ се заменува со износот “0,00“.

Во “ВКУПНО“ износот „57.371.000,00“ се заменува со износот “97.947.665,00“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8950/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4057.

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.11.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

Член 1

Со оваа одлука на Агенцијата за млади и спорт, без надомест, се дава на трајно користење недвижна ствар – зграда за физичка култура и рекреација, евидентирана во Имотен лист број 45358, која се наоѓа на КП бр. 988, КО Гази Баба, сопственост на Република Македонија и тоа:

- Зграда бр. 01, улица „Јани Лукровски“ бр. 6, Скопје, намена на зграда ДЗ-9, влез 1, кат – приземје, намена на посебниот дел од зградата – Т, во површина од 1037м²;

- Зграда бр. 01, улица „Јани Лукровски“ бр. 6, Скопје, намена на зграда ДЗ-9, влез 1, кат – приземје, намена на посебниот дел од зградата – ДПД, во површина од 301м²;

- Зграда бр. 01, улица „Јани Лукровски“ бр. 6, Скопје, намена на зграда ДЗ-9, влез 1, кат – приземје, намена на посебниот дел од зградата – П, во површина од 19м²;

- Зграда бр. 01, улица „Јани Лукровски“ бр. 6, Скопје, намена на зграда ДЗ-9, влез 1, кат – приземје, намена на посебниот дел од зградата – Х, во површина од 129м²;

- Зграда бр. 01, улица „Јани Лукровски“ бр. 6, Скопје, намена на зграда ДЗ-9, влез 1, кат – приземје, намена на посебниот дел од зградата – ХС, во површина од 9м²;

- Зграда бр. 01, улица „Јани Лукровски“ бр. 6, Скопје, намена на зграда ДЗ-9, влез 1, кат – ГЛ1, намена на посебниот дел од зградата – ТР, во површина од 527м²;

- Зграда бр. 01, улица „Јани Лукровски“ бр. 6, Скопје, намена на зграда ДЗ-9, влез 1, кат – ГЛ1, намена на посебниот дел од зградата – ДПД, во површина од 42м²;

- Зграда бр. 01, улица „Јани Лукровски“ бр. 6, Скопје, намена на зграда ДЗ-9, влез 1, кат – ГЛ1, намена на посебниот дел од зградата – Х, во површина од 21м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8985/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4058.

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Град Скопје, без надомест, се дава на трајно користење недвижна ствар – објект „Милениумски крст“, евидентиран во Имотен лист број 182, кој се наоѓа на КП бр. 904/16, КО Горно Водно, сопственост на Република Македонија и тоа:

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена на зграда Д4-7, влез 1, кат – сутерен, бр. 1, намена на посебниот дел од зградата – ДП, во површина од 259м²;

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена на зграда Д4-7, влез 1, кат – приземје, бр. 1, намена на посебниот дел од зградата – ДП, во површина од 295м²;

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена на зграда Д4-7, влез 1, кат – приземје, бр. 1, намена на посебниот дел од зградата – ХС, во површина од 259м²;

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена на зграда Д4-7, влез 1, кат – приземје, бр. 1, намена на посебниот дел од зградата – ПП, во површина од 150м²;

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена на зграда Д4-7, влез 1, кат – 1, бр. 1, намена на посебниот дел од зградата – ПП, во површина од 418м²;

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена на зграда Д4-7, влез 1, кат – 1, бр. 1, намена на посебниот дел од зградата – ЛФ, во површина од 5м²;

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена на зграда Д4-7, влез 1, кат – 1, бр. 1, намена на посебниот дел од зградата – ХС, во површина од 11м²;

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена на зграда Д4-7, влез 1, кат – 2, бр. 1, намена на посебниот дел од зградата – ПП, во површина од 74м²;

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена на зграда Д4-7, влез 1, кат – 2, бр. 1, намена на посебниот дел од зградата – ПФ, во површина од 5м²;

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена на зграда Д4-7, влез 1, кат – 2, бр. 1, намена на посебниот дел од зградата – ХС, во површина од 3м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8986/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4059.

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за железнички систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/2010, 23/2011, 80/2012 и 155/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2013 ГОДИНА

1. Во Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2013, 138/2013 и 147/2013), во точката 2, потточка 1 износот „28.500.000,00“ се заменува со износот „33.500.000,00“.

Во потточката 2 износот „48.870.000,00“ се заменува со износот „54.729.000,00“. Во потточката 8 износот „10.500.000,00“ се заменува со износот „9.641.000,00“.

Во потточката 14 износот „10.000.000,00“ се заменува со износот „2.000.000,00“. Во потточката 15 износот „10.000.000,00“ се заменува со износот „8.000.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8703/1
27 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

4060.

Врз основа на член 122 став 2 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ број 114/06, 6/09 и 145/12), министерот за внатрешни работи донесе

ПРОГРАМА

ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ НА ПОЛИЦИЈАТА

Член 1

Оспособувањето на припадниците на резервниот состав на Полицијата се спроведува согласно програма за стручно оспособување на резервниот состав на Полицијата.

Член 2

Програмата за стручно оспособување на резервниот состав на Полицијата се состои од теоретски и практичен дел, кои опфаќаат:

А. Теоретски дел:

1. Устав на Република Македонија,
2. Кривичен законик,
3. Закон за кривичната постапка,

4. Закон за внатрешни работи,
 5. Закон за полиција,
 6. Закон за прекршоците против јавниот ред и мир,
 7. Закон за оружјето,
 8. Закон за личната карта,
 9. Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата,
 10. Закон за јавните собири,
 11. Закон за странците,
 12. Закон за прекршоците,
 13. Закон за одбрана,
 14. Закон за управување со кризи,
 15. Уредба за личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степените на обезбедување,
 16. Правилник за начинот на вршење на полициските работи,
 17. Правилник за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот состав на Полицијата и
 18. Упатство за начинот на однесување и меѓусебните односи на полициските службеници.
- Б. Практичен дел:
1. Начин на работа на Полицијата,
 2. Воспоставување на јавен ред и мир и заштитна опрема и
 3. Ракување и гаѓање со огнено оружје.

Член 3

Теоретскиот дел од член 2 став 1 точка А на оваа програма се состои од:

1. Устав на Република Македонија:
 - 1.1 Одбрана, воена и вонредна состојба.
2. Кривичен законик:
 - 2.1 Кривично дело,
 - 2.2 Нужна одбрана и крајна нужда,
 - 2.3 Обид, неподобен обид и доброволно откажување,
 - 2.4 Соизвршителство, поттикнување и помагање,
 - 2.5 Начин, време и место на извршување кривично дело,
 - 2.6 Кривични дела против животот и телото,
 - 2.7 Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот (повреда на рамноправноста на граѓаните; повреда на правото на употреба на јазикот и писмото; присилба; противправно лишување од слобода; грабнување; мачење и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување и казнување; малтретирање во вршење на службата; загрозување на сигурноста; нарушување на неповредливоста на домот; противзаконито вршење претрес; повреда на тајноста на писма или други пратки; злоупотреба на лични податоци; неовластено снимање; спречување или смеќавање јавен собир и повреда на правото на штрајк),
 - 2.8 Кривични дела против имотот (кражба; тешка кражба; разбојништво; разбојничка кражба; оштетување туѓи предмети; неовластено примање подароци и неовластено давање на подароци),
 - 2.9 Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот,
 - 2.10 Кривични дела против државата,
 - 2.11 Кривични дела против вооружените сили,

- 2.12 Кривични дела против службената должност и
- 2.13 Кривични дела против јавниот ред.
3. Закон за кривичната постапка:
 - 3.1 Основни начела,
 - 3.2 Кривична пријава и овластувања на органите во предистражна постапка,
 - 3.3 Мерки за присуство на обвинетиот за успешно водење на кривичната постапка (приведување),
 - 3.4 Претрес на дом и лице и
 - 3.5 Привремено обезбедување и одземање на предмети или имот.
4. Закон за внатрешни работи:
 - 4.1 Надоместоци на припадник на резервен состав.
5. Закон за полиција:
 - 5.1 Полициски работи,
 - 5.2 Полициски овластувања и
 - 5.3 Резервен состав на Полицијата.
6. Закон за прекршоците против јавниот ред и мир:
 - 6.1 Општи одредби,
 - 6.2 Прекршоци против јавниот ред и мир и
 - 6.3 Посебни прекршочни одредби.
7. Закон за оружјето:
 - 7.1 Начин на постапување со оружјето и муницијата и
 - 7.2 Пренесување на оружје и муниција преку државната граница.
8. Закон за личната карта.
9. Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата:
 - 9.1 Безбедност и заштита на патиштата, основни начела и меѓусебни односи на учесниците и другите субјекти во сообраќајот на патиштата и
 - 9.2 Знаци што ги даваат униформираниите полициски службеници, овластени службени лица и други лица.
10. Закон за јавните собири.
11. Закон за странците:
 - 11.1 Влез на странци и напуштање на Република Македонија (преминување на граница; гранична контрола и недозволен влез во Република Македонија) и
 - 11.2 Докажување на идентитет на странец.
12. Закон за прекршоците:
 - 12.1 Основни одредби и
 - 12.2 Барање за прекршочна постапка (подносител на барањето и содржина на барањето).
13. Закон за одбрана:
 - 13.1 Надлежности на органите на државната власт (органи на државната управа).
14. Закон за управување со кризи:
 - 14.1 Основни одредби,
 - 14.2 Посебни одредби и
 - 14.3 Комуникација, координација и соработка.
15. Уредба за личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степените на обезбедување:
 - 15.1 Општи одредби,
 - 15.2 Личности кои се обезбедуваат,
 - 15.3 Објекти што се обезбедуваат,
 - 15.4 Мерки и активности за обезбедување на личности и објекти и
 - 15.5 Степени на обезбедување.

16. Правилник за начинот на вршење на полициски-те работи:

16.1 Општи одредби,

16.2 Примена на полициски овластувања,

16.3 Одржување на јавниот ред и мир (одржување на јавен ред и мир на јавни собири и јавни приредби и вршење работи во средствата и објектите на јавниот сообраќај),

16.4 Вршење на работи за безбедност на сообраќајот на патиштата,

16.5 Обезбедување на државната граница и контрола на преминување на државната граница,

16.6 Обезбедување на определени личности и објекти,

16.7 Вршење на работи при настанување на пожар и

16.8 Носење, ракување и чување на оружјето.

17. Правилник за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот состав на Полицијата и

18. Упатство за начинот на однесување и меѓусебните односи на полициските службеници:

18.1 Општа одредба,

18.2 Начин на однесување на полициските службеници и

18.3 Меѓусебни односи на полициските службеници.

Практичниот дел од член 2 став 1 точка Б на оваа програма се состои од:

1. Начин на работа на Полицијата:

1.1 Полициски овластувања и употреба на средства за присилба,

1.2 Начела на полициско постапување и

1.3 Начин на однесување и меѓусебни односи на полициските службеници.

2. Воспоставување на нарушен јавен ред и мир и заштитна опрема:

2.1 Зборни распореди,

2.2 Блокирање и пренасочување на толпа,

2.3 Следење на толпа,

2.4 Потиснување и растурање на толпа и

2.5 Запознавање со заштитна опрема (елек; шлем; маска и штит).

3. Ракување и гаѓање со огнено оружје:

3.1 Начин на постапување со оружјето и муницијата,

3.2 Расклопување, склопување, чистење и одржување на огнено оружје,

3.3 Гаѓање со пиштол и

3.4 Гаѓање со пушка.

Член 4

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2014 година.

Бр. 12.1-75965/1
26 ноември 2013 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

4061.

Врз основа на член 31 став (4) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13) министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/12, 126/12, 19/13 и 95/13) во член 11 во ставот (3) третата реченица се менува и гласи: “Нивото на пешачката површина во тремот треба да биде на исто ниво со нивелетата на околните пешачки површини.”

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

“(4) По ислучок од ставовите (2) и (3) на овој член, во случаите од член 11-а на овој правилник слободната широчина на тремот не треба да биде помала од 2,5 метри и поголема од 3,5 метри, слободната висина не треба да е помала од 4,50 метри, а нивото на пешачката површина во тремот треба да биде на исто ниво со нивелетата на околните пешачки површини.”

Ставот (4) станува став (5).

Член 2

По член 11 се додава нов член 11-а кој гласи:

“Член 11-а

При реализација на донесени урбанистички планови во кои во текстуалниот дел е предвиден трем на земјиште за општа употреба, кој не е означен со помошна градежна линија во графичкиот дел на планот, со проектната документација за градбите врз основа на која се издава одобрение за градење може да се предвидат тремови.”

Член 3

Во член 52 во ставот (3) точката се заменува со записка и се додаваат зборовите : “како и површината на градбата над тремот во случаите од член 11-а на овој правилник.”

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-11453/1
2 декември 2013 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4062.

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно чл. 9 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), на својата четириесет и прва седница одржана на 25.11.2013 година ја донесе следната

ОДЛУКА

I

На Кујтим Дика роден 27.11.1949 година, избран на 20.7.2009 година за јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје, без ограничување на траење на мандатот му се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му престанува заклучно со 31.12.2013 година.

СОР. бр. 14/13
25 ноември 2013 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија,
Костадин Кизов, с.р.

4063.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), објавува

ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА

I

1. Еден јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Македонија .

II

2. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје

3. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Штип

4. Два јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Тетово

5. Два јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Гостивар

6. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Кичево

7. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Битола.

Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во чл. 44 , 45 и чл.46 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број 150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат за:

I. Кандидатите за избор на Јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Македонија, потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку осум години по положениот правосуден испит, со потврдени резултати во работата.

II. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје, Штип, Тетово, Гостивар , Кичево и Битола како посебен услов потребно е да имаат завршено Академија за судии и јавни обвинители.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација , во оригинал или заверена фотокопија на нотар , уверенијата за државјанство и лекарско уверение (двете да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за работен стаж, диплома или уверение за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверено на нотар, Уверение за завршена Академија за судии и јавни обвинители да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија на ул. "Димитар Влахов"бр. 4, V спрат во рок од 15 дена од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот секој работен ден.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

А. бр. 224-4/13
25 ноември 2013 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија,
Костадин Кизов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4064.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/11 и 79/2013), член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати (“Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 2.12.2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 39,651
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 41,015
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 43,144
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 42,730
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 33,534

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 78,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 80,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 70,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 59,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 41,092

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	77,50	77,00	76,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	79,50	79,00	78,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	69,50	69,00	68,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	58,50	58,00	57,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,780
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 22,112
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,148
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 3.12.2013 година и истата ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-2030/1
2 декември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4065.

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/05, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10 и 148/2011), Комората на извршители на РМ на ден 25.11.2013 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ

Се определува денот 10.12.2013 година за датум и почеток со работа на извршителот Премтим Ќерими именуван за подрачјето на Основниот суд Куманово, Основен суд Крива Паланка и Основен суд Кратово.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

На ден 14.10.2013 година лицето Премтим Ќерими е именувано за подрачјето на Основен суд Куманово, Основен суд Крива Паланка и Основен суд Кратово.

На ден 25.11.2013 година лицето Премтим Ќерими достави до Комората на извршители доказ за именувањето, повелба за именување и склучен договор за осигурување од одговорност.

Согласно со наведеното, Комората на извршители на РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување, одлучи како во изреката на ова решение.

Претседател
Бр. 2240
25 ноември 2013 година
Скопје

на Комората на извршители
на Република Македонија,
Гордан Станковиќ, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

4066.

Врз основа на член 19, став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и 119/13) и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, на седницата одржана на 08.11.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“
ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата за 2014 година на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“.

Член 2

Цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2014 година, за домашни правни и физички лица се утврдува на 10.100,00 денари, со можност за плаќање на рати.

Член 3

Цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2014 година, за правни и физички лица со седиште или живеалиште во странство се утврдува на 325,00 EUR.

Член 4

Претплатниците од член 2 на оваа одлука, кои во тековната година ќе го зголемат, односно намалат бројот на примероци на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ или да се претплатат во текот на тековната година за пократок период од 12 месеци, цената се утврдува во износ од 1.000,00 денари на месечно ниво.

Член 5

Во цената утврдена од член 2, 3 и 4 од оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија, со примена од 1.01.2014 година.

Бр. 02-6990/1
8 ноември 2013 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Лазо Трпков, с.р.

4067.

Врз основа на член 19, став, 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и 119/13) и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, на седницата одржана на 08.11.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата за Регистарот на прописи на Република Македонија за 2014 година, во издание на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. Скопје.

Член 2

Цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2014 година за домашни правни и физички лица се утврдува на 4.000,00 денари, со можност за плаќање на рати.

Член 3

Цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2014 година за правни и физички лица со седиште или живеалиште во странство се утврдува на 100,00 EUR.

Член 4

Во цената утврдена од член 2 и 3 од оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија, со примена од 1.1.2014 година.

Бр. 02-6991/1
8 ноември 2013 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Лазо Трпков, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2013167